

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 127 Год. LXIII Четврток, 18 октомври 2007

Цена на овој број е 150 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1665. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2008 година.....	2	1674. Одлука за потврдување на Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити – Скопје за 2007 година...	5
1666. Уредба за методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за локалните установи во културата во 2008 година.....	2	1675. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2007 година.....	5
1667. Одлука за престанување со работењето на Работната организација за стопанисување со води „Мантово“ Радовиш и започнување постапка за ликвидација.....	3	1676. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	5
1668. Одлука за престанување со работењето на Водостопанско претпријатие „Струмички слив“ – Струмица и започнување постапка за ликвидација...	3	1677. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	6
1669. Одлука за престанување со работењето на Јавното претпријатие „Гевгелиско-Валандовско поле“ – Гевгелија и започнување постапка за ликвидација..	3	1678. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	6
1670. Одлука за престанување со работењето на Водостопанската работна организација „Охридско Езеро“ – Охрид и започнување постапка за ликвидација..	4	1679. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – „Обложување на спортски натпревари“.....	7
1671. Одлука за испраќање на единица на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовна активност во Република Турција.....	4	1680. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план.....	7
1672. Одлука за отстапување движна ствар на трајно чување и одржување.....	4	1681. Упатство за начинот и постапката на издавање и користење на вредносните бонови-ваучери за купување на компјутери.....	7
1673. Одлука за потврдување на Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити – Скопје за 2006 година...	5	1682. Правилник за знаци за безбедност и здравје при работа.....	11
		1683. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД-Скопје.....	15
		Огласен дел.....	1-48

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1665.**

Врз основа на член 12 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, донесе

УРЕДБА**ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА-ДЕТСКИ ГРАДИНКИ ПО ОПШТИНИ ЗА 2008 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотациите за јавните установи за деца-детски градинки по општини за 2008 година.

Член 2

Согласно Буџетот на Република Македонија за 2008 година во Раздел 15010 - Заштита на деца, Програма А, Потпрограма А2 - Пренос на надлежности на општините, ќе се врши финансирање за дејноста згрижување и воспитание на деца-општински јавни установи за деца-детски градинки.

Член 3

Распределбата на блок дотации се врши според следните критериуми:

- бројот на вработени за дејноста згрижување и воспитание на деца - општински јавни установи за деца-детски градинки за општината и општината во Градот Скопје;
- бројот на деца во секоја општинска јавна установа за деца-детска градинка одделно и тоа на проектиран капацитет на деца за оние градинки каде што фактичкиот број на деца е под проектираниот капацитет и на фактички број на деца за оние градинки каде што фактичкиот број на деца е поголем од проектираниот;
- трошокот односно цената по дете врз основа на месечната цена за престој на дете во општинска јавна установа за деца-детска градинка за делот што се финансира од буџетски средства со претпоставено зголемување на цената на ресурсите за затоплување;
- должината на периодот за греење со вкalkулирани трошоци за греење за 1 (еден) месец повеќе од останатите општински јавни установи за деца-детски градинки каде што периодот на греење значително е подолг од периодот на греење во останатите места;
- Простор за тековно одржување пресметан според норма за простор по дете (8 м² по дете).

Член 4

Распределбата на блок дотации се врши според следната формула:

$$БД = П + ТД + ТКО$$

БД - блок дотација за дејноста згрижување и воспитание на деца - општински јавни установи за деца-детски градинки за општината и општината во Градот Скопје

П - плати, наемнини и надоместоци за вработените во дејноста згрижување и воспитание на деца - општински јавни установи за деца-детски градинки во општината и општината во Градот Скопје

ТД - трошок за стоки и услуги за згрижување и воспитание на децата во општинските јавни установи за деца-детски градинки за општината и општината во Градот Скопје

ТКО - трошок за тековно и капитално одржување на објектите - општински јавни установи за деца-детски градинки за општината и општината во Градот Скопје според проектираниот капацитет на деца.

Член 5

Средствата за блок дотации за општинските јавни установи за деца-детски градинки ќе се насочуваат во општините и општините во Градот Скопје каде што е седиштето на установата од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за труд и социјална политика, квартално или во динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија", а ќе се применува од 1 јануари 2008 година.

Бр. 19-6333/1
16 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1666.

Врз основа на член 12, став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04 и 67/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, донесе

УРЕДБА**ЗА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА БЛОК ДОТАЦИИ ЗА ЛОКАЛНИТЕ УСТАНОВИ ВО КУЛТУРАТА ВО 2008 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа уредба се пропишува методологијата за утврдување на критериумите за распределба на блок дотации за локалните установи во културата, по општини и градот Скопје во 2008 година.

Член 2

Согласно со Буџетот на Република Македонија за 2008 година во раздел 18010, Подпрограма А2-пренесување на надлежностите на единиците на локалната самоуправа, ќе се врши финансирање на локалните установи во културата, преку блок дотации.

Член 3

Средствата утврдени во членот 2 од оваа уредба, наменски се распределуваат на општините и на градот Скопје, за локалните установи во културата, на кои тие им ги преземале основачките права, согласно Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/98, 49/03, 82/05 и 48/07).

Член 4

Средствата определени како блок дотација за 2008 година се утврдуваат на ниво на средствата кои се користат за таа намена за таа област во претходната година од годината во која се пренесува соодветната надлежност.

Распределбата на средствата од блок дотацијата се врши по следните критериуми:

- Варијабилни трошоци: средства за финансирање на активности за библиотечна, музејска и музичко-сценска дејност од локален интерес, во зависност од квалитетот и значењето;
- Материјални трошоци: затоплување, електрична енергија, водовод, канализација и губретарина, како и осигурување на имотот на установите по цени утврдени со полисите за осигурување;
- Средствата за плати и надоместоци за вработените (надомест за храна и превоз) во локалните установи од областа на културата по општини: платите во установите од областа на културата се одредуваат согласно со Колективниот договор за култура („Службен весник на

Република Македонија“ бр.41/05 и 35/06). Спогодбата за утврдување на најниска плата за најнизок степен на сложеност склучена помеѓу Министерството за култура и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија – СОНК и според Колективните договори склучени на ниво на работодавец во установите од областа на културата.

Распределбата на средствата од блок дотацијата за културата по општини се врши според формулата:

$$ББДк = \Sigma БДо \quad \text{каде} \quad 0 = 1, 2, 3, \dots$$

$$БДо = НДо + Ипно$$

$$Ипно = Ипло + Ихо + Ипо$$

$$Ипло = (M \times \Sigma Иплу) + (3 \times \Sigma Иплу \times 10\%)$$

$$Ихо = X_o \times 2300 \times M$$

$$Ипо = P_o \times 900 \times M$$

ББ Дк – вкупна блок дотација за културата

БДо – вкупна блок дотација за општина

НДо – наменска дотација за општина

Ипно – износ за плати и надоместоци за вработени во локалните установи од областа на културата во општината

М – број на месеци во годината во кои општините ќе се финансираат со блок дотации

Ипло – износ за плати во општината

Иплу – износ за плати за вработените во локалните установи од областа на културата во општината

Ихо – надомест за храна за вработените во локалните установи од областа на културата во општината

Хо – број на вработени во локалните установи од областа на културата во општината

Ипо – надомест за вработените во локалните установи од областа на културата во општината што користат превоз

По – број на вработени што користат превоз во локалните установи од областа на културата во општината.

Член 5

Средствата за блок дотации за установите од културата ќе се насочуваат по општини и градот Скопје од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за култура по динамика договорена со Министерството за финансии.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6403/1
16 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

1667.

Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03 и 95/05) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2007 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА РАБОТНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ВОДИ „МАНТОВО“ - РАДОВИШ И ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА

1. Со денот на влегување во сила на Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03 и 95/05) престанала со работа Работната организација за стопанисување со води „Мантово“ – Радовиш.

2. По објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“ ќе отпочне постапка за ликвидација на работната организација од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5806/1
2 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
Имер Алиу, с.р.

1668.

Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03 и 95/05) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2007 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ВОДОСТОПАНСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ „СТРУМИЧКИ СЛИВ“ – СТРУМИЦА И ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА

1. Со денот на влегување во сила на Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03 и 95/05) престанало со работа Водостопанско претпријатие „Струмички слив“ – Струмица.

2. По објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“ ќе отпочне постапка за ликвидација на Водостопанското претпријатие од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5807/1
2 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
Имер Алиу, с.р.

1669.

Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03 и 95/05) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2007 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ГЕВГЕЛИСКО-ВАЛАНДОВСКО ПОЛЕ“ – ГЕВГЕЛИЈА И ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА

1. Со денот на влегување во сила на Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03 и 95/05) престанало со работа Јавното претпријатие „Гевгелиско-Валандовско поле“ – Гевгелија.

2. По објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“ ќе отпочне постапка за ликвидација на јавното претпријатие од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5808/1
2 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија,
Имер Алиу, с.р.

1670.

Врз основа на член 126, став 1 и 2 од Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03 и 95/05) и член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2.10.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ СО РАБОТЕЊЕТО НА ВО-
ДОСТОПАНСКАТА РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА
„ОХРИДСКО ЕЗЕРО“ – ОХРИД И ЗАПОЧНУВАЊЕ
ПОСТАПКА ЗА ЛИКВИДАЦИЈА

1. Со денот на влегување во сила на Законот за водостопанствата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 85/03 и 95/05) престанала со работа Водостопанската работна организација „Охридско Езеро“ – Охрид.

2. По објавувањето на оваа одлука во „Службен весник на Република Македонија“ ќе отпочне постапка за ликвидација на водостопанската работна организација од точка 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-5809/1
2 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Имер Алиу, с.р.

1671.

Врз основа на член 41, став 2 од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03 и 58/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА ЕДИНИЦА НА АРМИЈАТА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА УЧЕСТВО
ВО ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ВО РЕПУБЛИКА
ТУРЦИЈА

1. За учество во НАТО/ПЗМ вежбовната активност „Seven Stars 2007“ (во натамошниот текст: Вежбата), која ќе се одржи во Истанбул-Република Турција, во периодот од 31.10.2007 до 10.11.2007 година, се испраќа единица на Армијата на Република Македонија, во состав од 13 (тринаесет) припадници, од кои 11 (единаесет) припадници на постојниот состав на Армијата на Република Македонија и 2 (двајца) припадници на Армијата на Република Македонија, упатени на извршување на должности во Бригадата за Југоисточна Европа.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на учесниците во вежбовната активност, ги обезбедува Министерството за одбрана.

3. Подготовките и организацијата на учесниците во вежбовната активност, ќе ги изврши Министерството за одбрана.

4. По завршувањето на вежбовната активност, Министерството за одбрана поднесува извештај пред Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6400/1
16 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Зоран Ставрески, с.р.

1672.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07), а во врска со член 18 од Законот за музеите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ДВИЖНА СТВАР НА
ТРАЈНО ЧУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија отстапува на трајно чување и одржување движна ствар –сребрен прибор за јадење изгравирани со грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и сребрен прибор за јадење изгравирани со грбот на Социјалистичка Република Македонија, на Националната установа – Музеј на Македонија и тоа:

а) Сребрен прибор за јадење со изгравирани грб на Социјалистичка Федеративна Република Југославија
Инвентарен бр. 6835-сандак за сребрен есцајг, количина 1
Инвентарен бр. 50896 -каранфингли, количина 6
Инвентарен бр. 50897 -големи ножеви, количина 65
Инвентарен бр. 50898 -големи вилушки, количина 70
Инвентарен бр. 50899 -големи лажици, количина 40
Инвентарен бр. 50900 -нож десертен за овошје, количина 34
Инвентарен бр. 50901 -лажици-десертни, количина 35
Инвентарен бр. 50902-лажициња за чај, млеко, количина 33
Инвентарен бр. 50903 -вилушки десертни за овошје, количина 32
Инвентарен бр. 50904 -вилушки десертни, количина 34
Инвентарен бр. 50905 -лажициња за сенф, количина 6
Инвентарен бр. 50906 -вилушки за колачи, количина 6
Инвентарен бр. 50907 -лажици за лимонада, количина 6
Инвентарен бр. 50908 -лажици за јајца, количина 35
Инвентарен бр. 50909 -десертни ножеви, количина 33
Инвентарен бр. 50910 -ножеви за риба, количина 35
Инвентарен бр. 50911 -вилушки за риба, количина 35
Инвентарен бр. 50912 -ножеви за ракови, количина 30
Инвентарен бр. 50913 -вилушки за ракови, количина 30
Инвентарен бр. 50914 -садови за чоколади, количина 12
Инвентарен бр. 50915 -лажици за компот, количина 2
Инвентарен бр. 50916 -лажици за ориз, количина 2
Инвентарен бр. 50917 -колберт од два дела, количина 6
Инвентарен бр. 50918 -лопатици за паштета, количина 6
Инвентарен бр. 50919 -лажициња за компот, количина 6
Инвентарен бр. 50920 -лажициња за кафе, количина 34
Инвентарен бр. 50921 -лажициња за сладолед, количина 35
Инвентарен бр. 50922 -лажициња за компот, количина 35
Инвентарен бр. 50923 -лажициња за путер, количина 35
Инвентарен бр. 50924 -лажициња за слатко, количина 2

б) Сребрен прибор за јадење со изгравирани грб на Социјалистичка Република Македонија

Инвентарен бр. 50806 -големи ножеви, количина 147
Инвентарен бр. 50807 -десертни ножеви, количина 50
Инвентарен бр. 50808 -големи вилушки, количина 150
Инвентарен бр. 50809 -десертни ножеви, количина 47
Инвентарен бр. 50810 -лопатици за риба, количина 50
Инвентарен бр. 50811 -десертни вилушки, количина 50
Инвентарен бр. 50812 -вилушки за риба, количина 50
Инвентарен бр. 50813 -лажици за супа, количина 60
Инвентарен бр. 50814 -вилушки за овошје, количина 47
Инвентарен бр. 50815 -вилушки за ракови, количина 50
Инвентарен бр. 50816 -вилушки за школки, количина 20
Инвентарен бр. 50817 -лажици за школки, количина 20
Инвентарен бр. 50818 -лажици за чај и млеко, количина 49
Инвентарен бр. 50819 -лажици за конзуме, количина 50
Инвентарен бр. 50820 -лажици за кафе, количина 47

Инвентарен бр. 50821 -кутлачи за супа, количина 10
 Инвентарен бр. 50822 -лажици за сервирање, количина 10
 Инвентарен бр. 50823 -вилушки за сервирање, количина 10
 Инвентарен бр. 50824 -лажици за сос, количина 5
 Инвентарен бр. 50825 -кешти за ореви, количина 3
 Инвентарен бр. 50826 -лажици за грозје, количина 3
 Инвентарен бр. 50827 -вилушки без грб, количина 2
 Инвентарен бр. 50828 -лажици за сладолед, количина 50
 Инвентарен бр. 50829 -каранфингли за оцет, количина 5
 Инвентарен бр. 50830 -држачи за сол и бибер, количина 5.

Член 2

Примопредавањето на сребрените прибори за јадење од член 1 на оваа одлука, ќе се изврши меѓу Службата за општи и заеднички работи на Република Македонија и Националната установа –Музеј на Македонија.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр.19-6307/1
 16 октомври 2007 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1673.

Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 29/00, 43/02, 42/02 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ – СКОПЈЕ ЗА 2006 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија ја потврдува Годишната сметка на Фондот за осигурување на депозити – Скопје за 2006 година, усвоена со Одлука бр. 02-73/1 од 27.02.2007 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 27.02.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4384/1
 16 октомври 2007 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1674.

Врз основа на член 15, став 3 од Законот за Фондот за осигурување на депозити („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/00, 29/00, 43/02, 42/02 и 49/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ДЕПОЗИТИ – СКОПЈЕ ЗА 2007 ГОДИНА

1. Владата на Република Македонија го потврдува Финансискиот план на Фондот за осигурување на депозити – Скопје за 2007 година, усвоен со Одлука бр. 02-219/1 од 11.07.2007 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 11.07.2007 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-4384/2
 16 октомври 2007 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1675.

Врз основа на член 34, став 2 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/06), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА ЗА 2007 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на средни училишта за 2007 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/07 и 97/07), во точката 1, во табеларниот преглед на описот на градежните интервенции и износи по училишта во Потпрограмата ЗБ:

- во редот „Гимназија Зеф Љуш Марку-Скопје“ во колоната „учество МОН буџет 2007“, бројот „33.200.000“ се заменува со бројот „10.200.000“;
- во редот „ДСУПУ Лазар Личеновски-Скопје“ во колоната „учество МОН буџет 2007“, бројот „10.000.000“ се заменува со бројот „5.000.000“ и
- во редот „вкупно“ бројот „107.000.000“ се заменува со бројот „79.000.000“.

2. Оваа програма влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6496/2
 16 октомври 2007 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Македонија,
 м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1676.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2007 година, издава

Л И Ц Е Н Ц А

ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕКА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за производство, услуги и трговија „Твинс 2007“ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Младинска“ бр. 195 во Струмица.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати наместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6398/1
9 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1677.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 9.10.2007 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ- СКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за промет и услуги БЕТ-ПРО ВИЛ ХИЛ ДОО Скопје, за време од 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на бул. „Јане Сандански“ бр. 109 во Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6338/1
9 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1678.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, издава

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА – „ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ- СКИ НАТПРЕВАРИ“

1. Лиценцата за постојано приредување на посебна игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ се издава на Друштвото за производство, услуги и трговија ХОРИЗОНТ Томислав ДООЕЛ Битола, за време до 3 (три) години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа „Обложување на спортски натпревари“ ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ бб, Хотел Београд во Струга.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, во денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на Лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на Лиценцата од точка 3, алинеја 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6480/1
16 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

1679.

Врз основа на член 16 од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр.10/97, 54/97, 13/01, 2/02 и 54/07) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 16.10.2007 година, издаде

Л И Ц Е Н Ц А ЗА ПОСТОЈАНО ПРИРЕДУВАЊЕ НА ПОСЕБНА ИГРА НА СРЕЌА – “ОБЛОЖУВАЊЕ НА СПОРТ- СКИ НАТПРЕВАРИ”

1. Лиценца за постојано приредување на посебна игра на среќа – “Обложување на спортски натпревари” се издава на Друштвото за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги “Мими Спорт” ДОО Скопје, за време од 3 години.

2. Приредувањето на посебната игра на среќа “Обложување на спортски натпревари” ќе се врши во деловната просторија што се наоѓа на Бул. “Свети Климент Охридски” бр.44а во Скопје.

3. Корисникот на Лиценцата е должен да плати надоместок за Лиценцата кој изнесува 100.000 евра, во денарска противвредност по средниот курс на Народна банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата и тоа:

- 50% од износот, 50.000 евра, денарска противвредност да уплати на денот на доделувањето на Лиценцата; и

- остатокот од 50% во еднакви годишни рати кои, најдоцна до 30 јануари во тековната година за секоја година додека трае Лиценцата, во денарска противвредност по средниот курс на Народната банка на Република Македонија што се применува на денот на уплатата.

Уплатата на средствата од точка 3, алинеја 1 и 2 се вршат во Буџетот на Република Македонија на Трезорска сметка 100000000063095, уплатна сметка број 840-62207, приходно konto 718113, програма 00 и банка на примачот: Народна банка на Република Македонија.

Потврдата за уплатениот износ од алинеја 1 на оваа точка корисникот на Лиценцата ја доставува до Министерството за финансии.

Корисникот на лиценцата ги доставува до Министерството за финансии и потврдите за уплатените годишни рати, од алинеја 2 на оваа точка.

4. Лиценцата корисникот не може да ја пренесе.

5. Доколку од страна на корисникот на Лиценцата не биде платен надоместокот за плаќање на лиценцата од точка 3, алинеи 1 и 2, Лиценцата се одзема.

6. Корисникот на Лиценцата со право на приредување на играта на среќа за која е издадена Лиценцата, се стекнува по уплатата на првиот дел од надоместокот за плаќање на Лиценцата утврден во точка 3, алинеја 1.

7. Оваа лиценца се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-6481/1
16 октомври 2007 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1680.

Врз основа на член 472, став 9 од Законот за трговските друштва („Службен весник на РМ“ бр. 28/04, 84/05 и 25/07), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА СМЕТКОВНИОТ ПЛАН И СОДР- ЖИНАТА НА ОДДЕЛНИТЕ СМЕТКИ ВО СМЕТКОВНИОТ ПЛАН

Член 1

Во Правилникот за сметковниот план и содржината на одделните сметки во сметковниот план („Службен весник на Република Македонија“ бр.113/06), во содржината на групите и одделните сметки во членот 52 во став 2, точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: “како и делот наменет за инвестиции (по оснoв на реинвестирана добивка)”.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-36408/1
10 октомври 2007 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

1681.

Врз основа на член 10 став 2, член 13 став 3 и член 17 од Законот за издавање на вредносни бонови-ваучери („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/07), министерот за финансии донесе

У П А Т С Т В О ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ИЗДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ВРЕДНОСНИТЕ БОНОВИ- ВАУЧЕРИ ЗА КУПУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕРИ

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот и постапката на издавање и користење на вредносни бонови-ваучери за купување на компјутери, како и образецот на формуларот со изјава за купување на компјутер со ваучер и образецот на формуларот со изјава за прием на ваучер за купување на компјутер.

Член 2

Вредносни бонови-ваучери за набавување на компјутери (во натамошниот текст: ваучери) се употребуваат како учество за купување на компјутери.

Член 3

Ваучерите се печатат во институција избрана согласно Законот за јавни набавки од страна на Министерството за финансии.

Член 4

Примопредавањето на ваучерите на Министерството за финансии од институцијата која ги печатела ваучерите се врши со записник за примопредавање кој се потпишува од најмалку три одговорни лица од Министерството за финансии и три одговорни лица од овластената институција за печатење.

Член 5

Ваучерите во Министерството за финансии се чуваат во метална каса и истите од металната каса се подигаат и предаваат на претставниците од високо образовната установа во присуство на најмалку по три лица од Министерството за финансии и од високо образовната установа.

Член 6

Бројот на ваучерите кои Министерството за финансии ги предава на високо образовните установи се врши врз основа на изготвена листа од Министерството за образование и наука според процентот на запишани редовни студенти за прв пат во завршната студиска година во учебната 2007/2008 година, во вкупниот број на запишани редовни студенти за прв пат во завршната студиска година во учебната 2007/2008 година во високо образовните установи во Република Македонија.

Член 7

Високо образовните установи ги чуваат ваучерите на места заштитени соодветно од злоупотреба и неовластено стекнување на ваучерите.

Член 8

Примопредавањето на ваучерите меѓу Министерството за финансии и високо образовните установи се врши со записник за примопредавање кој се потпишува од најмалку три одговорни лица од Министерството за финансии и три одговорни лица од високо образовните установи.

Член 9

Ваучерот за купување на компјутер се подига врз основа на поднесено барање од студентот до високо образовната установа во која е запишан.

Член 10

Целокупниот тек на движење на ваучерите во прометот се следи преку дигитална заштита на процесот за издавање и користење на ваучерите, обезбедена преку креираната web апликација на Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 11

Студентот при подигање на ваучерот во високо образовната установа пополнува формулар со изјава за прием на ваучер за купување на компјутер во кој го наведува своето име и презиме, бројот на личната карта, бројот на индексот и серискиот број на ваучерот кој го добива.

Образецот на формуларот од став 1 на овој член е даден во прилог и е составен дел на ова упатство.

Член 12

Внесувањето на податоците за студентот на кој му е доделен ваучерот се врши во web апликацијата од страна на лице администратор назначено од високо образовната установа до која има единствен пристап само тоа лице.

Член 13

Сите субјекти (трговски друштва и трговци поединци) регистрирани за дејности поврзани со трговија, одржување и поправка на компјутери, кои се заинтересирани за продажба на компјутери со перформанси наведени во член 6 од Законот за издавање на вредносни бонови-ваучери пополнуваат пријава која ќе ја симнат од web страната специјално наменета за оваа програма (www.vlada.mk/vaucher1.htm).

Пријавата од став 1 на овој член содржи податоци за фирмата, дејноста, единствениот даночен број (ЕДБ), единствен матичен број на субјектот (ЕМБС), седиште, град, телефон, факс и e-mail. Кон пријавата се приложува и документ за регистрирана дејност од Централниот Регистар на Република Македонија и се доставуваат до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Член 14

На субјектите од член 13 на ова упатство кои ја приложиле потребната документација им се доделува име на корисник и лозинка за пристап во web апликацијата. Субјектите на кои им се доделени име на корисник и лозинка за пристап во web апликацијата се објавуваат на web страната од член 13 од ова упатство.

Член 15

Студентот ваучерот го реализира преку купување на компјутер од субјектите објавени на web страната од член 14 од ова упатство.

Член 16

Субјектите од член 14 од ова упатство, го проверуваат идентитетот на студентот по електронски пат врз основа на серискиот број на ваучерот, бројот на личната карта на студентот и бројот на индекс на студентот.

Член 17

При приемот на ваучерите, субјектите од член 14 од ова упатство, за секој примен ваучер пополнуваат формулар со изјава за купување на компјутер со ваучер во кој се наведуваат името и презимето на студентот, бројот на индексот, бројот на личната карта, серискиот број на ваучерот, име на високо образовната установа од каде е подигнат ваучерот и да има личен потпис на студентот.

Образецот на формуларот од став 1 на овој член е даден во прилог и е составен дел на ова упатство.

Член 18

Субјектите од член 14 од ова упатство, до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија најдоцна до 22 декември ги доставуваат искористените ваучери, фискалната сметка и копија од гарантниот лист со перформансите на купениот компјутер, чие предавање се потврдува со архивскиот број под кој е заведена примената документација.

Член 19

Врз основа на доставената документација од субјектите од член 14 од ова упатство од страна на Генералниот секретаријат на Владата на Република се изготвува список на субјекти кои доставиле ваучери за наплата до Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија.

Списокот од став 1 од овој член содржи податоци за: фирмата на субјектот, име и презиме и број на лична карта на студентот кој го искористил ваучерот, серискиот број на ваучерот и име на високо образовната установа од каде е подигнат ваучерот.

Член 20

Неискористените ваучери, високо образовните установи ги доставуваат и предаваат до Министерството за финансии за што се составува записник за извршеното примопредавање.

Член 21

Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 11-38390/1
17 октомври 2007 година
Скопје

Министер,
д-р **Трајко Славески**, с.р.

ОБРАЗЕЦ

ФОРМУЛАР СО ИЗЈАВА ЗА ПРИЕМ НА ВАУЧЕР ЗА КУПУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕР

Име на високо образовна установа: _____ Адреса: _____ ЕМБС: _____ ЕДБ: _____				Дата _____ Место _____	
Име и презиме на студентот - примател на ваучер	Број на индекс	Број на лична карта	Сериски број на ваучер		
ИЗЈАВА: Јас долу потпишаниот под кривична и материјална одговорност изјавувам дека имам примено ваучер за учество за купување на компјутер согласно Законот за издавање на вредносни бонови-ваучери ("Службен весник на Република Македонија" бр. 124/07)					
_____ (Име и презиме, потпис на одговорно лице на високо образовна установа и печат на високо образовна установа)					
_____ (Име и презиме на примател)					
_____ Потпис					

ОБРАЗЕЦ

ФОРМУЛАР СО ИЗЈАВА ЗА КУПУВАЊЕ НА КОМПЈУТЕР СО ВАУЧЕР

Име на фирма: _____
 Адреса: _____
 ЕМБС: _____
 ЕДБ: _____

Дата _____
 Место _____

Име и презиме на студентот - купувач	Број на лична карта	Број на индекс	Име на високо образовната установа од која е подигнат ваучерот	Сериски број на ваучер	Купопродажна цена на компјутер со ДДВ	Вредност на ваучер	Износ за доплата од студентот

Перформанси на компјутер

ИЗЈАВА:

Јас долу потпишаниот под кривична и материјална одговорност изјавувам дека ваучерот го користам како учество за купување на компјутер согласно Законот за издавање на вредносни бонови-ваучери ("Службен весник на Република Македонија" бр. 124/07)

 (Име и презиме, потпис на одговорно лице на продажно место и печат на фирма)

 (Име и презиме на студент-купувач)

 Потпис

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА
ПОЛИТИКА****1682.**

Врз основа на член 47 од Законот за безбедност и здравје при работата („Службен весник на Република Македонија“ бр.92/07), министерот за труд и социјална политика донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ЗНАЦИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ
РАБОТА****Член 1**

Со овој правилник се пропишува изгледот, бојата и големината на знаците за безбедност и здравје при работа.

Член 2

Одредбите од овој правилник не се применуваат за знаци кои се однесуваат за ставање на пазарот на опасни супстанции, препарати, производи или опрема.

Одредбите од овој правилник не се применуваат за знаци кои се користат за регулирање на патниот, железничкиот, водениот и воздушниот транспорт.

Член 3

Знаци за безбедност и здравје при работа претставуваат знаци кои известуваат, упатуваат и предупредуваат за посебно однесување во текот на работата, преку активности или работни состојби кои даваат информации или упатства со помош на визуелни знаци, боја, светлечки, рачен или звучен сигнал и говорна комуникација, а во зависност од конкретниот случај на извршување на определени работи.

Член 4

Согласно овој правилник одделни изрази го имаат следното значење:

- „знак за забрана“ - претставува знак кој забранува одредено однесување кое може да доведе до опасност при работата;
- „знак за предупредување“ - претставува знак кој дава предупредување за ризик или опасност;
- „знак за задолжително однесување“ - претставува знак кој пропишува задолжително однесување;
- „знак за излез за итни случаи или за прва помош“ - претставува знак кој дава информации за излези наменети за итни случаи, прва помош или спасување;
- „знак за информирање“ - е знак кој обезбедува информации поинакви од оние наведени од алинеја 1 до алинеја 3 од овој член;
- „визуелен знак“ е знак кој дава посебни информации во комбинација со геометриски форми, бои, симболи или пиктограми кој станува видлив кога е доволно осветлен;
- „дополнителен визуелен знак“ - е знак кој се користи заедно со еден од знаците опишани во алинеја 6 од овој член, а кој обезбедува дополнителна информација;
- „безбедносна боја“ - претставува боја која има посебно значење;
- „симбол или пиктограм“ - е фигура која опишува одредена состојба или упатува на посебно однесување, а се користи на визуелни знаци или на осветлена површина;
- „осветлен знак“ е знак кој е изготвен од просирен или полупросирен материјал кој се осветлува однатре или одзади така што да изгледа како осветлена површина;
- „звучен сигнал“ е одреден звучен сигнал кој се пушта или емитува од некое средство изготвено за таа цел, без користење на човечки или вештачки глас;
- „говорна комуникација“ означува одредена изговорена порака пренесена од човечки или вештачки глас; и

- „рачен сигнал“ е движење или одредена положба на рацете или дланките во точно утврдена форма, за насочување на лицата кои изведуваат маневри кои преставуваат ризик или опасност за вработените.

Член 5

Кога опасностите не можат да се отстранат или да се намалат со технички мерки за колективна заштита или со методи, мерки или постапки кои се користат во организирање на работата, од страна на работодавачот треба да се обезбедат соодветни знаци за безбедност и здравје при работа и истите да бидат поставени на соодветни места.

Член 6

Знаците кои се користат на патиштата, железницата, внатрешните водени патишта, морскиот и авионскиот транспорт ќе се постават на соодветни места, во согласност со Прилог 5.

Член 7

Вработените и нивните претставници од страна на работодавачот треба да бидат информирани за сите мерки што треба да се преземат во однос на знаците за безбедност и здравје при работа кои се користат при работа.

Член 8

На вработените од страна на работодавачот треба да им се дадат соодветни инструкции во форма на посебни упатства кои се однесуваат на знаците за безбедност и здравје при работа.

Инструкциите треба да го опфатат значењето на знаците, посебно на оние знаци што содржат зборови, како и општото и посебното однесување кое треба да се примени.

Член 9

Вработените и нивните претставници, треба да се консултираат и да учествуваат при разгледување на работите кои се предмет на овој правилник вклучувајќи ги и Прилозите од 1 до 9.

Член 10

Знаците за безбедност и здравје при работа кои се во употреба треба да се усогласат со барањата наведени во Прилозите од 1 до 9 најдоцна 18 месеци по влегувањето во сила на овој правилник.

Член 11

Ако настане оштетување, промена на бојата, осветленоста или промена на интензитетот на звучниот сигнал, треба веднаш да се поправат или заменат.

Член 12

Општите минимални барања за знаци за безбедност и здравје при работа, општите минимални барања за визуелни знаци, минималните барања на знаци за резервоари и цевководи, минималните барања за препознавање и сместување за противпожарна опрема, минималните барања за знаците кои се користат за места каде постојат попречувања или опасност и за одбележување на патеки за движење, минималните барања за осветлени знаци, минимални барања за звучни сигнали, минимални барања за говорна комуникација и за минималните барања за рачните сигнали дадени се во Прилозите од 1 до 9 кои се составен дел од овој правилник.

Член 13

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 9755/1
26 септември 2007 година
Скопје

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

ПРИЛОГ 1 за општи минимални барања за знаците за безбедност и здравје при работа

1. Прелиминарни забелешки

1.1 Онаму каде што се бара употреба на знаци за безбедност и здравје при работа според општото правило во член 3 од Директивата, тие треба да бидат усогласени со посебните барања во прилозите 2 до 9 од овој правилник.

1.2 Овој прилог ги воведува овие барања, и дава општи правила за размена или комбинирање на знаците.

1.3 Знаците за безбедност и здравје при работа треба да се користат само во смисла на пораката или информацијата наведена во Директивата

2. Видови знаци

2.1 Постојни знаци

2.1.1 постојните визуелни знаци се однесуваат на забрани, предупредувања или задолжителни барања и тоа на места како излези, патеки наменети за итни случаи, прва помош, евакуација и сл;

2.1.2 визуелните знаци или безбедносната боја треба да се користат за стално одбележување на локација и препознавање на противпожарна опрема;

2.1.3 визуелните знаци на резервоарите и цевководите треба да бидат поставени согласно барањата на Прилог 3;

2.1.4 местата каде постои опасност од судрување со разни препреки, предмети или паѓање во длабочина, треба постојано да бидат одбележени со безбедносна боја или со визуелни знаци;

2.1.5 патеките за движење треба да бидат постојано одбележени со безбедносна боја;

2.2 Привремени знаци

2.2.1 Светлечките знаци, звучните сигнали или говорната комуникација треба да се користат кога тоа го бараат потребите за такви знаци, земајќи ги во предвид можностите за промена и комбинирање на знаците наведени во точка 2 од овој Прилог, посебно за случаите за сигнализирање на опасност и повикување на лицата за превземање на активности за итна евакуација од даденото место;

2.2.2 Рачните сигнали или говорните комуникации се користат за случаи кога тоа го бараат условите за работа, посебно за водење на лица кои изведуваат опасни работи;

3. Менување и комбинирање на знаци

3.1 Може да се користи кое било од следново ако има ист ефект:

- безбедносна боја или визуелен знак;
- светлечки сигнали, звучни сигнали или говорна комуникација и
- рачни сигнали или говорна комуникација;

3.2 Одредени видови знаци можат да се користат заедно како:

- светлечки знаци и звучни сигнали;
- светлечки знаци и говорна комуникација и
- рачни сигнали и говорна комуникација.

4. Безбедносната боја која се користи за знаци за упатства е утврдена во следната табела:

Боја	Значење и цел	Уплатства и информации
црвена	знак за забрана , опасно однесување , аларм за опасност	средство за запирање , затварања и исклучување во итни случаи, евакуација , противпожарна опрема и идентификација и локација
жолта	знак за предупредување ,	внимавај , биди претпазлив, испитај
сина	задолжителен знак	посебно однесување или дејствие , носи лична заштитна опрема
зелена	знак за излез за итни случаеви , знак за прва помош	врати, излези, опрема , простории, нема опасност, врати се на нормална работа

5. Ефикасноста на еден знак не треба да биде пореметена со:

5.1 присуство на друг извор на емисија од ист вид кој ја попречува видливоста и чујноста, посебно:

5.1.1 избегнување и поставување на премногу знаци во близина;

5.1.2 два светлечки знака кое значење може да биде збунувачко, не треба да се користат во исто време;

5.1.3 светлосен знак не треба да се користи во близина на друг светлосен извор;

5.1.4 два звучни сигнали не треба да се користат во исто време;

5.1.5 звучен сигнал не треба да се користи, ако постои друг звук од работната средина и

5.2 поради непрописна поправка, несоодветна поставеност на знаците, недоволен број, нефункционирање и несоодветен дизајн.

6. Зависно од условите, знаците и средствата за сигнализација треба редовно да се чистат, одржуваат, поправаат, проверуваат и заменуваат заради нивно исправно функционирање пред да се стават во употреба.

7. Знаците треба да се постават во зависност од степенот на опасност и карактеристиките на делот и просторот кои тие треба да го означат.

8. Знаците на кои им е потребна електрична енергија, треба да бидат обезбедени со дополнителен извор на електрична енергија за итни случаи.

9. Вклучувањето на светлосен знак или звучен сигнал покажува кога потребното дејствие треба да отпочне, а траењето на осветлувањето на знакот или звучниот сигнал да биде се додека трае дејствието.

10. Светлосните и звучните сигнали треба често да се проверуваат за да се види дали функционираат прописно и дали се ефикасни, пред да се стават во употреба.

11. За случаи кога преку лекарска контрола, слухот или видот на одреден број на вработени е намален или носењето на личната заштитна опрема е променето, треба да се преземат соодветни мерки бројот на знаците или звучните сигнали да се одреди според утврдените состојби и

12. Работните затворени простории, простори и места кои се користат за складирање на поголеми количини на опасни материи, реагенси или препарати, треба да бидат одбележани со соодветни знаци за предупредување според дел 1 на овој правилник, освен ако налепниците на посебните колети или резервоари не се стандардни за таа цел.

ПРИЛОГ 2

за општите минимални барања за визуелни знаци

1. Својства:

1.1 Визуелните знаци треба да бидат конструирани од материјал отпорен на удар и влијание на временски промени;

1.2 Димензиите, колориметричките и фотометричките особини на визуелните знаци, треба да бидат одбрани за лесно гледање и разбирање.

1.3 Пиктограмите треба да бидат едноставни и да содржат само основни детали за информирање;

2. Услови за употреба:

2.1 визуелните знаци треба да се постават во положба која одговара во висина на видното поле на вработените. При ова треба да се замат во предвид разни попречувања на приодите од еден во друг работен простор;

2.2 визуелните знаци изготвени со фосфоресцентна боја, рефлектирачки материјали или со вештачко осветлување, треба да се поставени на места каде нема доволно природно осветлување, и

2.3 визуелните знаци треба да се острнат, кога престанало дејствието за кое биле поставени.

ПРИЛОГ 3

за минималните барања на знаци за резервоари и цевководи

1. Резервоарите кои се користат за работа и складирање за опасни материи или препарати и видливите цевководи кои пренесуваат или содржат опасни материи и препарати, треба да бидат одбележани со пиктограми или симболи врз обоена позадина;

1.1 Барањата наведени во оваа точка не се однесуваат за резервоари кои кратковремено се користат за работа или за резервоари во кои содржината често се менува, ако од страна на одговорните лица се превземени соодветни мерки за безбедност и здравје при работа, преку обука и информирање на вработените.

2. ознаките на барањата од точка 1 можат да бидат:

2.1 заменети со сигнали за предупредување наведени во Прилог 2 со употреба на пиктограми или симболи;

2.2 направени да имаат дополнителни информации со внесување на име или хемиска формула на опасната материја или препаратот со опис на опасноста;

2.3 наменети за транспорт на резервоарите до местото за работа и дополнети или заменети со стандардни знаци за транспорт на опасни материи или препарати;

3. знаците треба да бидат поставени:

3.1 од видливата страна или страни и

3.2 со лепење без можност да се одлепат или со нанесување на боја;

4. работните затворени простории кои се користат за складирање на значителни количини на опасни материи или препарати, треба да бидат одбележани со соодветни знаци за предупредување според Прилог 2.

5. складирањето на одреден број опасни материи или препарати може да се одбележи со знак за предупредување од општа опасност, и

6. знаците или ознаките наведени во овој прилог, треба да бидат поставени блиску до местото за складирање или на вратата која води кон складиштето.

ПРИЛОГ 4

за минималните барања за препознавање и сместување на противпожарна опрема

1. Барањата наведени во овој прилог се однесуваат за опрема која се користи само за противпожарни цели;

2. Противпожарната опрема треба да се одбележи со употреба на посебна боја и со поставување на визуелен знак или со употреба на посебна боја на местата каде се чува опремата како и на приодите кон неа;

3. Бојата за идентификација на оваа опрема е црвена и

4. Црвената површина треба да биде доволно голема за да може опремата лесно да се препознава.

ПРИЛОГ 5

за минималните барања за знаците кои се користат за места каде постојат попречувања или опасности и за одбележување на патеките за движење

1. Знаци наменети за присутни попречувања или опасни места:

1.1 местата каде постои опасност од судрување со разни попречувања, паѓање во длабочина или паѓања на предмети, треба да се одбележат со избор на жолто-црни или црвено-бели пруги во изградените зони, каде вработените имаат пристап во текот на работата;

1.2 димензиите на ознаките треба да одговараат на големината на попречувањето или на опасното место и

1.3 жолто-црните или црвено-белите пруги треба да бидат под агол од 45 степени.

2. Одбележување на патеки за движење:

1.2 патеките за движење на возила кои водат до работните простории и опремата за работа, треба да бидат јасно одбележани со непрекината линија и јасно видлива бела или жолта боја, земајќи ја во предвид бојата на земјата односно подната површина;

1.3 одбележаните пруги мора да бидат поставени на безбедна оддалеченост помеѓу возилата, постојните објекти и пешаците;

1.4 постојните патеки за движење во изградените зони, треба да бидат исто одбележани како во точките 2.1 и 2.2 од овој прилог освен ако не се поставени соодветни огради или тротоари.

ПРИЛОГ 6

за минималните барања за светлечки знаци

1. Својства:

1.1 светлината што се емитува од знакот, треба да произведува светлостен контраст во однос на околината согласно со намената на знакот, но не треба да прави поголем блесок или да биде со слаба јачина како резултат на недоволна осветленост на знакот;

1.2 осветлувањето кое се емитува од знакот, може да биде од една боја или да содржи пиктограм на посебна позадина;

1.3 бојата треба да одговара на табелата за бои со нивното значење наведена во точка 3 од Прилог 1;

1.4 кога знакот содржи пиктограм, тој мора да е во согласност со сите барања на Прилог 2;

2. Посебни правила за употреба:

2.1 ако некоја опрема за работа може да емитува непрекинати или неизменични знаци, неизменичниот знак треба да се користи за покажување висок степен на опасност или итна потреба за интервенција или дејствие. Времетраењето на секој одблесок или фреквенцијата на одсјајот на неизменичниот светлечки знак треба да:

2.1.1 обезбедува соодветно препознавање на пораката, и

2.1.2 избегнува збунетост меѓу разните светлечки знаци или во споредба со знакот со постојано светло;

3. За случаи кои се користи само еден светлечки знак или заедно со звучен сигнал, тогаш треба да се користат точно одредени звучни сигнали;

4. Средствата за емитирање на светлечки знаци наменети за случај на голема опасност, треба да бидат подвргнати на редовна контрола за нивна исправност и воедно да имаат помошно светло.

ПРИЛОГ 7

за минималните барања за звучни сигнали

1. Својства:

1.1. звучниот сигнал треба да:

1.1.1 има ниво на звук кој е значително повисок отколку нивото на звукот во работната средина, но да се слуша без да биде прејак или да предизвикува болка и

1.1.2 лесно се препознава, особено во однос на должината на пулсот и интервалите помеѓу пулсевите и групните пулсеви и да биде различен од било кој друг звучен сигнал или звук од работната средина;

1.2 доколку некое средство може да емитува звучен сигнал со променлива или стална фреквенција, променливата фреквенција треба да се користи за покажување на повисоко ниво на опасност или итна потреба за дејствие во однос на сталната фреквенција;

1.3 сигналот за евакуација треба да биде постојан.

ПРИЛОГ 8

за минималните барања за говорна комуникација

1. Својства:

1.1 говорната комуникација помеѓу лицето што говори преку емитерот за еден или повеќе слушатели, треба да има форма на мали текстови, фрази, групи на зборови или посебни зборови;

1.2 говорните пораки треба да се кратки, едноставни и јасни, а говорната вештина на лицето што говори и условите за слушање, треба да обезбедат сигурна говорна комуникација;

1.3 говорната комуникација може да биде директна со помош на човечки глас и индиректна преку човечки или вештачки глас кој се емитува од соодветно средство;

2. Посебни правила за користање:

2.1 лицата кои се вклучени во говорната комуникација треба да имаат добро познавање на јазикот што го користат, заради точно изговарање и разбирање на говорните пораки и да се однесуваат соодветно према постојната состојба за безбедно и сигурно работење;

2.2 во колку се користи само говорна комуникација или говорна комуникација и рачни сигнали, треба да се користат точно одредени зборови како:

2.2.1 отпочни - за почеток на команда;

2.2.2 застани - за прекинување или крај на некое движење;

2.2.3 кревај - за кревање на товар;

2.2.4 спушти - за спуштање на товар;

2.2.5 право, назад, десно, лево се сигнали кои ќе бидат во согласност со соодветен рачен сигнал;

2.2.6 опасност - за запирање на итни случаи и

2.2.7 брзо - за забрзување на движење од безбедносни причини.

ПРИЛОГ 9

за минималните барања за рачни сигнали

1. Својства:

1.1 рачните сигнали треба да бидат точни, едноставни, широки, лесни за изведување и разбирање и соодветно различни од другите слични сигнали;

1.2 во случаи кои двете раце се користат истовремено, тие треба да се движат симетрично само за давање на еден сигнал и

1.3 во колку се исполнети претходно наведените услови, сигналите што се користат може во одреден однос да бидат променливи од оние кои се прикажани во точка 3 од овој Прилог, но тие треба да бидат полнозначни и разбирливи.

2. Посебни правила за употреба:

2.1 лицето кое дава знаци (во понатамошен текст - сигналист), со движење на рацете и дланките дава упатства на лицето - оператор кое ги прима знаците заради извршување определени работни задачи;

2.2 сигналистот треба да е во состојба безбедно да ги покажува сите движења на рацете во даден момент;

2.3 основна должност на сигналистот е да преку движење на рацете, обезбеди соодветна безбедност при работа на вработените кои се наоѓаат во близина на вршењето определени опасни работи;

2.4 во колку условот предвиден во точката 2.3 од овој Прилог не е исполнет, работодавачот треба да организира работа со повеќе сигналисти;

2.5 ако операторот не е во состојба да ги спроведе наредбите кои ги прима, тиј е должен да ја прекине работата заради примање на нови упатства кои обезбедуваат безбедност при работа;

2.6 операторот треба во секој момент да го гледа сигналистот без попречувања во неговото видно поле;

2.7 сигналистот треба да носи посебни ознаки со светли бои за негово препознавање како: џакеј, ракави или навлаки околу рацете, носење на палка и сл;

3. Во табелите 1, 2, 3 и 4 се утврдени преку значење, опис и приказ точно одредени следни рачни сигнали;

Табела 1
Општи сигнали

значење	опис	приказ
почни	внимание започни , команда	двете раце се хоризонтално испружени со дланките свртени наназад
стоп	прекин ,крај на дејствието	десната рака покажува нагоре со дланката свртена нанапред
крај	крај на дејствието	двете раце се собрани со дланките на висина на градите

Табела 2
Сигнали за вертикални движења

значење	опис	приказ
кревај	подигнување на предмет	десната рака покажува нагоре со дланката свртена нанапред и полека прави круг
спуштај	спуштање на предмет	десната рака покажува надолу со дланката свртена нанапред и полека прави круг
вертикална оддалеченост	оддалеченост на движење или предмети	рацете покажуваат соодветна оддалеченост

Табела 3
Сигнали за хоризонтални движења

значење	опис	приказ
движење нанапред	движење , дејствие и предмети нанапред	двете раце се свиеени со дланките надолу, а подлактниците прават бавни движења кон телото
движење наназад	движење , дејствие и предмети наназад	двете раце се свиеени со дланките надолу, а подлактниците прават бавни движења од телото
десно	движење десно кон сигналистот	десната рака е испружена помалку или повеќе хоризонтално со дланката надолу и полека прави мали движења кон десно
лево	движење лево кон сигналистот	левата рака е испружена повеќе или помалку хоризонтално со дланката надолу и полека прави мали движења кон лево
хоризонтална оддалеченост	оддалеченост на движење или предмети	рацете покажуваат соодветна оддалеченост

Табела 4
Сигнали за опасност

значење	опис	приказ
опасност	прекин за итен случај	двете раце покажуваат нагоре со дланките нанапред
брзо	брзо движење на дејствије и предмети	сите движења побрзо
бавно	побавно движење на дејствије и предмети	сите движења побавно

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1683.

Врз основа на член 19, алинеја 6 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 63/06 и 36/07) и член 22 став 3 од Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење („Службен весник на РМ“ бр. 16/06), Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, на седницата одржана на 18.10.2007 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОСЕЧНА ЦЕНА НА ПРОИЗВОДСТВО, ДИСТРИБУЦИЈА И СНАБДУВАЊЕ СО ТОПЛИНСКА ЕНЕРГИЈА ЗА ГРЕЕЊЕ ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД НА ТОПЛИФИКАЦИЈА АД-СКОПЈЕ

1. Во Одлуката за просечна цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за регулиран период на Топлификација АД-Скопје („Службен весник на РМ“, бр.102/06 и 30/07),

- во точката 4, алинеата 2, се менува и гласи:

„за периодот од 1 јануари до 28 февруари 2007 година 2,8797 денари за киловат час, за периодот од 1 март до 30 септември 2007 година 2,5161 денари за киловат час, а за периодот од 1 октомври до 31 декември 2007 година 2,3635 денари за киловат час, и ;“

- во точката 4, во алинеата 3, бројот 2,8710 се заменува со 2,3635.

2. Се задолжува Топлификација АД-Скопје, согласно просечната цена утврдена во точка 1 од оваа одлука, најдоцна до 25 октомври 2007 година до Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, заради одобрување и објавување во „Службен весник на Република Македонија“, да достави Предлог Ценовник - тарифа за периодот од 1 октомври до 31 декември 2007 година, во кој линеарно треба да бидат намалени тарифните ставови во просек за 6,06 % во однос на тарифните ставови утврдени во Одлуката за одобрување на Ценовник – тарифа на топлинска енергија за греење на Топлификација АД Скопје за период од 1 март до 31 декември 2007 година („Службен весник на РМ“ бр. 31/07).

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 октомври 2007 година до извршувањето на редовната контрола согласно Правилникот за начин и услови за регулирање на цени за топлинска енергија за греење или до утврдувањето на просечната цена на производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија за греење за преостанатиот дел од регулираниот период, врз основа на контролата на финансиското работење на Топлификација АД Скопје за изминатиот дел од регулираниот период, која ќе ја изврши Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, во согласност со издадените лиценци.

Бр. 02-1606/1
18 октомври 2007 година
Скопје

Претседател,
Славе Ивановски, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:

Р.бр	Изданија	Цена денари	Р.бр	Изданија	Цена денари
1	Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата (редакциска збирка), 2007	400,00	в)	III книга – (Редакциски пречистени текстови на Законите за: основното образование; средното образование; заштита на децата и Законот за социјална заштита)	245,00
2	Закон за нотаријатот (редакциска збирка), 2007	250,00	г)	IV книга – (Закон за управување со отпадот; Закон за квалитетот на амбиентниот воздух; Законите за заштита на природата)	245,00
3	Закон за банките (редакциска збирка), 2007	300,00	д)	Комплет од четирите книги - Збирки на Законите од областа на локалната самоуправа, 2004	840,00
4	Закон за пензиското и инвалидското осигурување Станка Трајкова и Олгица Костова (со коментар и прилози), 2006	700,00	12	Збирка на прописи (редакциска) (Законите за: градење; за просторно и урбанистичко планирање; за животната средина), 2005	210,00
5	Изборен законик, 2006	300,00	13	Збирка на меѓународни конвенции од областа на кривичното право, 2000	80,00
6	Закон за стечај Д-р Кирил Чавдар (со објаснувања, судска практика и предметен регистар), 2006	600,00	14	Закон за извршната постапка Д-р С. Георгиевски, 2002	140,00
7	Збирка на прописи од областа на судството (Законите за: судовите; Судскиот совет на РМ; судскиот буџет (редакциски пречистен текст); Академија за обука на судии и јавни обвинители), 2006	400,00	15	Закон за спречување на корупцијата со Закони за ратификација на конвенции Д-р Ј. Проєвски (со објаснувања), 2002	80,00
8	Закон за трговските друштва со вовед, 2004	400,00	16	Закон за денационализација (со коментар, објаснувања и образци) Д-р С. Георгиевски, 2000	160,00
9	Закон за општата управна постапка (со коментар) Проф. д-р С. Гелевски, 2005	400,00	17	Збирка на прописи од областа на државјанството Д-р Ф. Стоев, М-р М. Лазарова – Трајковска, 1998	120,00
10	Устав на Република Македонија (со сите амандamenti од I - XXX) на македонски и на англиски јазик (во една книга), голем формат, 2005	180,00	18	Закон за кривична постапка и Закон за извршување на санкциите (редакциски пречистени текстови), 2004	360,00
11	Збирки на прописи од областа на локалната самоуправа, 2004		19	Поединечни CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	600,00
а)	I книга – (Законите за: локална самоуправа; територијална организација на локалната самоуправа; за градот Скопје; финансирањето на единиците на локалната самоуправа и Законот за локалните избори – редакциски пречистен текст)	280,00	20	Комплет CD-ROM изданија 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 и DVD за 2006 година	3.400,00
б)	II книга – (Законите за: комуналните такси; даноци на имот; угостителска дејност; туристичка дејност и Законот за вршење занаетчиска дејност)	210,00	21	Регистар на прописи на РМ	3.700,00

П О Р А Ч К А Б Р. 127

Со ова неотповикливо ги порачуваме изданијата под реден број _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци;
р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци; р.бр. _____ во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____, ул. _____, бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2007 година. (М.П.) _____
Потпис на порачателот



www.slvesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2007 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2007127